

Кој сè и се заканувал во престолнината на Србија? Прво, довчерашните "сопартијци" криминалците, кои одамна сакаа да ја турнат од позицијата која ја имаше во црниот бизнис, а потоа и српските политичари и бизнисмени, кои се вмешани во обидот за атентат врз Глигоров.

Меѓутоа, прашање е дали таа и во Скопје може да биде сигурна, односно кој ѝ дал гаранција дека животот ќе ѝ биде осигурен? Имено, и во "Шутка" можат да се пронајдат кодоши и должници на македонските криминалци и политичари. Оваа симбиоза меѓу Скопје и Белград никогаш не била прекината.



**"КРАЛИЦАТА НА ДРОГАТА",
СТАНИСЛАВА ЧОЧОРОВСКА
– ПОЛЕТАН БЕШЕ ПРЕНЕСЕНА ВО
ИСТРАЖНИОТ ЗАТВОР "ШУТКА"
ПОД СИЛНО ПОЛИЦИСКО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ**

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

затвор "Скопје" во населбата Шуто Оризари, каде заедно со други осум сонорнички од криминалот го чека исходот од своето судење. Но, со тоа се исполнија само официјалните услови за да почне судскиот процес против "нејзиното величество", кој беше инициран од откривањето на најголемото количество кокаин, кое некогаш било откриено од ст-

поранешниот претседател Глигоров. Инволвирањето на Чочоровска-Полетан во атентатот врз експретседателот Глигоров има повеќеслојно значење. Прво, политичко, а потоа криминално. Некој во Македонија и во Србија посакува тежиштето на истражните дејствија да се префрли во друга насока, односно да се одговори на прашањето, кој е вистинскиот стори-

"НОВИТЕ КЛИНЦИ ОД ПОДЗЕМЈЕТО" КЕ ЈА ИСПИЈАТ КРВТА НА ГОЛЕМИОТ КОМАРЕЦ ВО МАКЕДОНИЈА

Балканската кралица на дрогата, Станислава Чочоровска-Полетан, сепак заврши во македонска зандана. По неколкумесечно правно и политичко натегнување со белградските фактори деветтиот круг се затвори во Скопје, но "болвата в уво" остана да пецка, бидејќи од нејзиното судење зависат многу други приказни за "големи деца", вклучувајќи ја и онаа која дванаесет години ја интригира македонската јавност, а станува збор за неуспешниот атентат врз експретседателот Киро Глигоров.

Сега одговорноста е префрлена на македонските власти, кои чинат сè за да постигнат успех во напорите за борба против трговијата со дрога, но и да нокаутираат одредени личности од политичкото милје во Македонија.

Таа се најде во ќелија во Истражниот

рана на македонската "мурија". Меѓутоа, останаа неодговорени неколку прашања, кои во текот на натамошните истражни дејствија можат да бидат разоткриени.

Имено, постојат низа фактори кои влијаат врз истрагата, особено прекинат е синцирот кај грчката полиција, која не сака да соработува со своите колеги, иако главните нарачатели на дрогата биле Грци, кои преку Солун требало кокаинот да го префрлат на западноевропскиот пазар. Со апсењето на дотичните господа, кои на општественото скалило во Грција високо котираат, и ова прашање ќе биде надминато. Но, овој карактеристичен криминален случај раѓа уште еден многу важен и битен проблем, кој е инициран од информацијата, која неодамна ја лансираа белградските медиуми, а се поврзува со неуспешниот атентат врз

тел на настанот од 5 октомври 1995 година, бидејќи се верува дека со тоа ќе се еутанизира голем комарец во македонската и во балканската политика.

Досега неколку поранешни министри на МВР не успеаја да одговорат на претседателот, иако аргументите ги имаа во фиока, криени во долапот на вториот, односно на третиот ешалон од македонската полиција. Но, истражните дејствија беа запрени од горе, бидејќи лицата вклучени во истрагата беа откриени, а нивните животи висеа на конец. Поради ова, речиси дванаесет години ситуацијата околу откривањето на извршителите на неуспешниот атентат врз македонскиот претседател е статус-кво. Имено, се знае извршителот, кој потекнува од српското подzemје, додека нарачателите мора да се бараат во триаголникот Белград-Софија-Скопје.

ЕУФОРИЈАТА СТИВНА

Всушност, неодамнешниот медиумскиот ефект претставуваше испит за расположливите човечки и стручни ресурси на македонската полиција. Во овој момент, неколку крупни политички сверки влечат асови во покерската игра, при што и криминалците и полицијата не знаат до каде ќе дојде истрагата, бидејќи карташкиот дил секогаш е неизвесна работа.

Првата средба меѓу македонскиот истражен судија и "кралицата на кокаинот" минала во мирна атмосфера, односно во испитување на нервите. Едночасовниот распит на Станислава Чочоровска-Полетан бил реализиран во Истражниот затвор во населбата Шуто Оризари. Според првичните информации, Чочоровска-Полетан нема да се брани со молчење, туку ќе примени нова тактика, прими низок удар, а потоа ако има услови ќе запее како исплашено пиле. Ваквите индикации се потврдени, бидејќи во Белград таа била изложена на сериозни закани по нејзиниот живот. Кој сè и се заканувал во претстојнината на Србија? Прво, довчерашните "сопартијци", криминалците, кои одамна сакаа да ја турнат од позицијата која ја имаше во црниот бизнис, а потоа и српските политичари и бизнисмени, кои се вмешани во обидот за атентат врз Глигоров. Меѓутоа, прашање е дали таа и во Скопје може да биде сигурна, односно кој ѝ дал гаранција дека животот ќе ѝ биде осигурен? Имено, и во "Шутка" можат да се пронајдат кодоши и должници на македонските криминалци и политичари. Оваа симбиоза меѓу Скопје и Белград никогаш не била прекината, иако македонските виновници, односно јатаците и логистичарите за атентатот врз претседателот во овој момент се недостапни за органите на прогонот, се избегани од Македонија.

Според белградски извори, поранешниот функционер на македонската полиција е на релација Белград-Босна и Херцеговина, а е забележан и во Софија. Што тој таму прави? Како долгогодишен полицаец тој сигурно едно научил - дека нема никаде да биде безбеден. Затоа на потег се домашните органи. Ќе имаат ли храброст да го упасат или да издадат потерница?! Но, досега го штитеа многу македонски политичари. Поради ова полицијата тактизира.

Во оваа фаза од кривичната постапка, Чочоровска во своја одбрана била расположена само нешто да гукне, но другото ќе го сторела дури откако ќе ѝ бидат презентирани доказите со кои македонската полиција ја товари. Инаку, распитот на Чочоровска-Полетан бил реализиран во присуство на истражен судија, заменик-јавен обвинител и нејзиниот адвокат. По слегнувањето на правта создадена околу нејзиното примопредавање, еуфоријата за Чочоровска-Полетан стивна. Неколкумесечниот притвор во Белград е заменет со македонски.

Кралицата е осомничена дека го ор-

ганизираше транспортот на близу половина тон чист кокаин, кој вреди околу 100 милиони евра, кој за време на Божик од Венецуела пристигна на Балканот. Дрогата беше запленета на граничниот премин Блаце, но претходно мина неколку граници.

Самото преземање на обвинетата беше изведено под силно полициско обезбедување. А, на граничниот премин имаше повеќе од дваесеттина возила на полициски специјалци, кои организираа специјален кордон со кој беше обезбедувано возилото кое ја превезуваше Чочоровска. Припадници на специјалната единица СЕБР, со снајпери и со тешко вооружување, константно го набљудуваа целиот терен, а колоната возила беше обезбедувана сè до истражниот затвор "Шутка". Претходно, во Србија таа неколку месеци се бореше против екстрадицијата во Македонија. При тоа, неколку пати се обидуваа да добие српско државјанство, но конечно ја изгуби скапоцената битка.

Таа е осомничена дека е организатор на пратката кокаин, која во јануари беше фатена на влез во Македонија. Дрогата беше транспортирана во канти со поликолор, со документи на белградската фирма "Макфут", сопственост на Чочоровска-Полетан.

Кокаинот бил натоварен во Венецуела, а преку Хрватска, Црна Гора, Косово и Македонија требаше да бидат испорачани во Грција.

Во полициската акција беше уапсен и возачот на камионот со дрогата, Алија Азировиќ, кој исто така, се наоѓа во притвор.

Неодамна македонската полиција истакна незадоволство од соработката со грчката полиција која ја кочи истрагата.

СМЕНИ ВО КРИМИНАЛНИТЕ ИМПЕРИИ

Според добрите познавачи на приликите, Чочоровска-Полетан е предадена од страна на српските колеги (криминалци) и политичари, кои до вчера ја штитеа, но исто така, и профитираа од нејзината нелегална работа. Тоа значи дека го преземаат црниот бизнис, кој е откриен од ДЕА и од службите на полициите на Балканот. Затоа Чочоровска го возвраќа ударот. Но, прашање е дали таа ќе може да им се спротивстави на политичко-криминалните империи во Србија и во Скопје, односно дали располага со информации за вистинските нарачатели на атентатот врз претседателот Глигоров? Или всушност колку е запозната со актерите во играта? Ако се реши да се пазари, тогаш таа е свесна дека многу ризикува. Прво, животот сигурно ѝ е на крај, бидејќи пратката со кокаин не пристигна на дестинацијата за каде што беше одредена. Второ, во врска со овој случај, криминалните структури стравуваат дека таа ќе пропее, а тоа значи нови меѓународни апсења итн.

Неколку поранешни министри на МВР не успеаја да одговорат на предизвикот, иако аргументите ги имаа во фиока, криени во долапот на вториот, односно на третиот ешалон од македонската полиција. Но, истражните дејствија беа запрени од горе, бидејќи лицата вклучени во истрагата беа откриени, а нивните животи висеа на конец. Поради ова, речиси 12 години ситуацијата околу откривањето на извршителите на неуспешниот атентат врз македонскиот претседател е статус-кво. Имено, се знае извршителот, бидејќи од неговиот опис беше направен фотобот, кој личеше како јајце на јајце на еден припадник од српското подземје, додека нарачателите мора да се бараат во триаголникот Белград-Софија-Скопје.

И трето, односно основно прашање е колку таа ги знае имињата на атентаторите на Глигоров? Според фактите, нејзиниот сопруг беше на висока позиција во Аркановите тигри. Но, по атентатот врз Аркан, дуваат некои други ветришта, иако таа досега успешно ги пребродуваше сите политички и криминални пречки. Меѓутоа, на српската и на македонската криминална и политичка сцена дојдоа некои "нови клинци". Дел од "старците" мистериозно се убиеви додека, пак, политичарите се расиплива стока, така што во овој круг мора да се бара причината за нејзината екстрадиција во Македонија.

За ова е свесна и Чочоровска, која прво ја загуби политичката поддршка во Белград, а дури потоа се отвори процесот на демантирање на силата на Полетан.

Имено, белградските политичари намерно ја фрлија коцката во Скопје, бидејќи одговорноста за нејзиниот живот ја презедоа македонските власти, кои сега удираат на две цели, откривање на каналите на дрогата на Балканот, но и детронизирање на политичката/ите личност/и во Скопје. Сходно на ова, Чочоровска станува интересна личност и за власта и за опозицијата. Затоа двата фактора се чувствуваат како засегнати страни, бидејќи им недостасува алката за проценка - што понатаму да се прави со балканската кралица на дрогата. Настаниите ќе се менуваат како на филмска лента, а дејствијата ќе бидат непредвидливи, бидејќи многу работи ќе зависат од соработката на Чочоровска-Полетан со македонската полиција, која најверојатно ќе ја чува како зеница в око, бидејќи таа е драгоцен камен во балканскиот синџир на криминалот. Но, постојат индикации дека ретроградните сили во македонската полиција и во политиката ќе се обидат да дојдат до дијамантот, кој така е избрусен за да им ги попречува кариерите и зделките стекнати на нелегален начин.